

Анализите покажуваат дека за формирање нов политички субјект, во чија позадина би стоел Тито Петковски, заедно со Никола Поповски и делумно Радмила Шекеринска, постојат големи шанси. Но, терминот на нејзиното обзnanување зависи од повеќе фактори.

Сите очекуваа тесен изборен резултат меѓу десноцентричките и левоориентираните коалиции. Но, веројатно толку тесен не очекуваа ниту најголемите оптимисти кај социјалдемократите на Шредер ниту, пак, најголемите песимисти на опозиционерката Меркел.

Изборите во Германија кои се одржаа пред една седмица, завршија со предност од само три пратенички мандати за десничарската опозиција, што говори за фактот дека гласачкиот електорат во Германија е комплетно напола определен меѓу овие два коалициони блока. Тоа можеби и не е така лошо, се разбира, доколку постоеше барем малку поголема раз-

партии застапени во Парламентот. Токму поради тоа челичната лејди се најде пред тешка задача. Треба да се обиде да направи договор и со некои други партии, кои во принцип се несвојствени и неприродни за коалицирање со нејзината. Како и да е,

на изборните резултати во Германија. Тој, впрочем како и сите останати европски политичари, е шокиран од исходот на изборите во оваа демократска земја. Вака засега поставената политичка сцена во Германија, со тесна предност на десницата, говори за фактот дека идниот владејачки парламент ќе биде навистина турбулентен или, пак, подобро речено на работ на опстојувањето. Оваа новонастаната ситуација, како што велат, за прв пат случена во Германија, по многу нешта личи на македонската политичка сцена, не само онаа која се очекува да се случи на идните парламентарни из-

нејзините коалициони партнери ЛДП и ДУИ, има мошне стабилно парламентарно мнозинство. Тоа на Владата ѝ дава неограничена можност да владее до наредните избори, без да се секира дека опозицијата во Собранието би можела да ѝ изгласа недоверба. И тоа е факт кој се потврди со последната интерпелација на Владата, побарана од опозиционата ВМРО-Народна. Сепак, во сенка на случувањата несомнено се поставува прашањето, дали владејачката СДСМ, како најголема партија во Собранието, но и заедно со своите партнери е навистина така и внатрешно едногласна, како

ЌЕ БИДЕ ЛИ ГЕОРГИ ТРОЈАНСКА ФИНТ БУЧКОВСКИ!?



■ Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА

лика меѓу нив. Но, од оваа гледна точка предноста на Демохристијанската унија и Христијанско-социјалната унија, од само три пратенички мандати, отвора безброј нови проблеми за идниот канцелар на Германија.

Извесно дека идниот канцелар на Германија ќе биде лидерката на Демохристијанската унија, Ангела Меркел, позната како челичната лејди. Но, ваквиот изборен резултат, во согласност со парламентарната математика, на Меркел не ѝ дава можност веднаш да го состави идниот владин кабинет, пред сè, поради фактот што ѝ недостапуваат гласови од помалите

изборните комбинаторики се во тек. Дали ќе се оди кон формирање на таканаречена семафор коалиција или, пак, малцинската ќе успее да се наметне како помоќна над мнозинската Влада, допрва ќе се види?!

НА СДСМ МУ ПРЕТСТОИ СЕРИОЗЕН РАСКОЛ!

"Европа има потреба од стабилна и динамична Германија, за да може да се исправи на нозе", изјави претседателот на Европската комисија, Хозе Мануел Барозо, веднаш по соопштувањето



БУЧКОВСКИ И ЦРВЕНКОВСКИ ПРЕД ИЗБОРИ ОТВОРААТ ФРОНТ

бори, туку и на оваа која засега се одигрува во сенка.

Сосема е јасно дека победничката партија од последните парламентарни избори во земјава одржани во 2002 година, СДСМ заедно со

што се обидува да се прикаже во јавноста. Секако дека не. Внатрешните превирања датираат уште од Конгресот на СДСМ, кога за прв пат во оваа партија јавно се појавија лоби групите, кои по-

единечно истакнаа свој кандидат за претседател. Како што е познато, победи најмоќната, онаа на сегашниот премиер Владо Бучковски. Но, со тоа не заврши приказната, туку напротив јазот меѓу нив секојдневно се зголемува, за конечно да ескалира на релација Црвенковски-Бучковски. Нивните несогласувања, почнувајќи од случајот со Кондово и Агим Красниќи, па сè до уставните измени, за кои премиерот и претседателот имаат комплетно различни ставови, доведе до поделеност на членството на Бучковисти и Бранковисти. Ситуација која веќе ја видовме кај ВМРО-

преминале во новоформираната партиска опција. На тој начин, многу лесно Бучковски би можел да го изгуби мнозинството во Собранието, по што логично би побарал помош од Љубчо Георгиевски и неговата ВМРО-Народна. Впрочем, ваквата опција воопшто не ја исклучи и Георгиевски, кој неодамна потенцира дека доколку на Бучковски му се потребни гласови за стабилна Влада, неговата партија би партиципирала во новиот кабинет на Бучковски. Втората варијанта за појавување на новата политичка партија, која би одзела значаен дел од СДСМ на Бучко, би се по-

во овој мандат на премиерувањето на Бучковски, извесно е дека би можело да дојде при составот на идната Влада на Република Македонија, која би се формирала по изборите. Но, иако тоа од овој момент изгледа многу далечно, сепак сегашната ситуација, базирана врз основа на бројките добиени од локалните избори, кажува дека за парламентарните, би можеле да добиеме многу неприродни коалиции. Односно, неможността двата политички блока ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ да создадат стабилно парламентарно мнозинство, го отвора патот за коалицирање со сите партии меѓу себе, кои

тастични бројки во гласови, што ги добиваа до 2002 година. Расцепувањето на ВМРО-ДПМНЕ и формирањето на ВМРО-Народна, беше сериозен удар за ДПМНЕ, кој најдобро се забележа на локалните избори. Таков удар се очекува да добие и СДСМ, се разбира, доколку дојде до формирање на политичкиот субјект, кој тајно го подготвува претседателот на државата Бранко Црвенковски, заедно со неговите истомисленици. Ваквото раслојување на политичката сцена, ќе доведе до неможност некоја од двете некогаш најмоќни партии во земјава, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, без никаков проблем да формираат Влада. Токму затоа до вчера нелогичните коалиции, всушност ќе бидат реалност или повеќе од потреба за формирање на идниот владин состав.

Ослабувањето на овие два политички блока говори за фактот дека и двете партии, заедно со своите помали етнички коалициони партнери, на идните парламентарни избори нема да можат да освојат повеќе од 40 пратенички мандати. До потребниот 61 пратеник, ќе бидат приморани да создаваат коалиции со партии, со кои до вчера практично било незамисливо тоа да го направат. Клучната роља во формирањето на парламентарното мнозинство, се очекува да ја одиграат токму партијата на Георгиевски, и новата партија на Црвенковски или Петковски, доколку таа се формира до изборите, како што всушност се планира. Сепак, засега предност му се дава на Георгиевски, кој веќе има стабилен политички субјект, чија премиера ја имаше за локалните избори, и ако се суди според резултатот, воопшто не помина лошо. Токму затоа се претпоставува дека Љубчо Георгиевски, односно неговата партија, всушност ќе одлучи, кој ќе ја формира идната Влада, Бучковски или, пак, Груевски. Од него ќе зависи дали ќе одлучи да коалицира со некогаш неговата матична политичка партија ВМРО-ДПМНЕ, или, пак, ќе заплива во нови партнерства заедно со Бучковски!?

ЕВСКИ А НА



ЌЕ ЈА НАПУСТИ ЛИ ГЕОРГИЕВСКИ СВОЈАТА МАТИЧНА ПАРТИЈА?

ДПМНЕ. Токму поради тоа не е исклучена можноста да се случи поделба и во оваа партија. Анализите покажуваат дека за формирање нов политички субјект, во чија позадина би стоел Тито Петковски, заедно со Никола Поповски и делумно Радмила Шеќеринска, постојат големи шанси. Но, терминот на нејзиното обзnanување зависи од повеќе фактори.

Според првата варијанта која, за жал, првенствено зависи од случувањата во Косово, односно од неговото признавање, оваа партија би се појавила во моментот кога Владата на премиерот Бучковски ќе одлучи да ја признае независноста на Косово (за што веќе се говори во меѓународни кругови). Со овој чин, Бучковски во Собранието меѓу неговите сопартисјци би си обезбедил доволно непријатели, кои веднаш би

јавила во предизборието, претставувајќи им се на гласачите, особено на оние кои традиционално гласаат за СДСМ, како сериозна алтернатива.

ЉУБЧО ЌЕ ГО СПАСУВА БУЧКО!

Коалицијата меѓу Љубчо Георгиевски и Владо Бучковски, иако изгледа сосема налудничаво, сепак е возможна. Особено, ако се земаат предвид случувањата на релација власт-опозиција, каде се забележува затоплување на односите меѓу овие два политички субјекта. Сепак, нивното официјално здружување, доколку не се случи уште

на изборите ќе остварат добри резултати, без оглед на нивната лева или, пак, десна ориентација. Ваквото речиси пресликување на политичката изборна сцена од Германија, создава слика на комплетно рedefинирање на македонската политичка сцена, односно напуштање на досегашната практика, битката на изборите вечно да се води меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ.

Доколку се сумираат резултатите, кои релевантните политички партии во Република Македонија ги освоија на последните избори, може да се забележи дека ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се значително ослабени, и веќе не можат да се пофалат со оние фан-